

## Тарифа за платежни картички за население

Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
<b>Дебитни картички на физички лица</b>	
<b>Visa Electron / Maestro</b>	
Надомест за изработка на основна картичка	100,00 мкд
Надомест за изработка на дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)	300,00 мкд
Надомест за итна изработка на картичка	600,00 мкд
Надомест за неоснована рекламација	600,00 мкд
Извештај од сметка на банкомат на Халк Банка	Без надомест
Подигање на готовина на банкомат на Халк Банка	Без надомест
Подигање на готовина на банкомати на други банки	2% мин. 120,00 мкд
Подигање на готовина на шалтерите на Халк Банка	Согласно генерална тарифа точка II-B.2
Подигање на готовина на шалтерите на други банки	2% мин. 120,00 мкд
Блокирање на картичка по барање на клиент преку хелп 24, емаил или писмено	Без надомест
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку хелп24, емаил или писмено	200,00 мкд
Сетирање на пин	Без надомест
Промена на пин на шалтер	50,00 денари
Активна камата на пречекорување, казнена камата за пречекорување над дозволено салдо на сметка, пасивна камата	Согласно одлука за каматни стапки
<b>Visa PayWave Electron</b>	
Надомест за изработка на основна картичка	100,00 мкд
Надомест за изработка на дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)	300,00 мкд
Надомест за итна изработка на картичка	600,00 мкд
Надомест за неоснована рекламација	600,00 мкд
Извештај од сметка на банкомат на Халк Банка	Без надомест
Подигање на готовина на банкомат на Халк Банка	Без надомест
Подигање на готовина на банкомати на други банки	2% мин. 120,00 мкд
Подигање на готовина на шалтерите на Халк Банка	Согласно генерална тарифа точка II-B.2
Подигање на готовина на шалтерите на други банки	2% мин. 120,00 мкд
Блокирање на картичка по барање на клиент преку хелп 24, емаил или писмено	Без надомест
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку хелп24, емаил или писмено	200,00 мкд
Сетирање на пин	Без надомест
Промена на пин на шалтер	50,00 денари
Активна камата на пречекорување, казнена камата за пречекорување над дозволено салдо на сметка, пасивна камата	Согласно одлука за каматни стапки

<b>Mastercard Debit Contactless</b>	
Надомест за изработка на основна картичка за приматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје	Без надомест
Надомест за изработка на основна картичка за неприматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје	300,00 мкд
Надомест за изработка на дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за реиздавање на основна/дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)	300,00 мкд
Надомест за итна изработка на картичка	600,00 мкд
Надомест за неоснована рекламација	600,00 мкд
Годишна членарина на Mastercard Debit Contactless за приматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје	Првата година без надомест * За годишен промет над 90.000,00мкд без членарина * За годишен промет под 90.000,00 мкд – 300,00 мкд
Годишна членарина на Mastercard Debit Contactless за неприматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје	Првата година без надомест *Секоја наредна 300,00 мкд
Подигање готовина на шалтерите на банката	Согласно генерална тарифа точка II-B.2
Подигање на готовина на шалтерите на други банки	2% мин. 120,00 мкд
Подигање на готовина на банкомати на Халкбанк АД Скопје	Без надомест
Подигнување на готовина на банкомати од други Банки во Р.Македонија за приматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје	Без надомест
Подигнување на готовина на банкомати од други Банки во Р.Македонија за неприматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје	2% мин 120,00 мкд
Подигнување на готовина на банкомати од други Банки во странство	2% мин. 120,00 мкд
Извештај од сметка на банкомат на Халк Банка АД Скопје	Без надомест
Блокирање на картичка по барање на клиент преку хелп 24,емаил или писмено	Без надомест
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку хелп24, емаил или писмено	200,00 мкд
Сетирање на пин	Без надомест
Промена на пин на шалтер	50,00 мкд
Активна камата на пречекорување, казнена камата за пречекорување над дозволеното салдо на сметка, пасивна камара	Согласно одлука за каматни стапки
<b>Кредитни картички на физички лица</b>	
<b>Visa Classic Credit, Mastercard Standard, Mastercard Contactless</b>	
Надомест за изработка на основна картичка	100,00 мкд
Надомест за изработка на дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)	300,00 мкд
Надомест за итна изработка на картичка	600,00 мкд
Надомест за неоснована рекламација	600,00 мкд
Подигање готовина на банкомати на Халк Банка	2,50 % мин 150,00 мкд
Подигање готовина на банкомати на други банки	3,0% мин. 200,00 мкд
Подигање готовина на шалтерите на Банката	3,0% мин. 200,00 мкд

Подигање готовина на шалтерите на други банки	3,0% мин. 200,00 мкд
Годишна членарина на основна картичка	Бесплатна за првата година, 1.200,00 мкд за наредните години
Годишна членарина на дополнителна картичка	Бесплатна за првата година, 600,00 мкд за втората година
<b>Скалеста Членарина</b>	
За направен годишен промет од мин 90.000,00 мкд	Без членарина
За направен годишен промет од мин 60.000,00 мкд	600,00 мкд
За направен промет од мин 30.000,00 мкд	800,00 мкд
Надомест за издавање на фактура	Без надомест
Надомест за опомена	100,00 мкд
Блокирање на картичка по барање на клиент преку хелп 24, емаил или писмено	Без надомест
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку хелп24, емаил или писмено	200,00 мкд
Промена на кредитен лимит	300,00 мкд
Сетирање на пин	Без надомест
Промена на пин на шалтер	50,00 мкд
Износ на кредитен лимит	Врз основа на кредитни политики
<b>Visa Gold</b>	
Надомест за изработка на основна картичка	100,00 мкд
Надомест за изработка на дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)	300,00 мкд
Надомест за итна изработка на картичка	600,00 мкд
Надомест за неоснована рекламација	600,00 мкд
Подигање готовина на банкомати на Халк Банка	2,50 % мин 150,00 мкд
Подигање готовина на банкомати на други банки	3,0% мин. 200,00 мкд
Подигање готовина на шалтерите на Банката	3,0% мин. 200,00 мкд
Подигање готовина на шалтерите на други банки	3,0% мин. 200,00 мкд
Годишна членарина на основна картичка	1.800,00 мкд
Годишна членарина на дополнителна картичка	900,00 мкд
За направен годишен промет од мин 150.000,00 мкд	Без членарина
Надомест за издавање на фактура	Без надомест
Надомест за опомена	100,00 мкд
Блокирање на картичка по барање на клиент преку хелп 24, емаил или писмено	Без надомест
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку хелп24, емаил или писмено	200,00 мкд
Промена на кредитен лимит	300,00 мкд
Сетирање на пин	Без надомест
Промена на пин на шалтер	50,00 мкд
Износ на кредитен лимит	Врз основа на кредитни политики
<b>Mastercard World</b>	
Надомест за изработка на основна картичка	100,00 мкд
Надомест за изработка на дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка	100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)	300,00 мкд
Надомест за итна изработка на картичка	600,00 мкд

Надомест за неоснована рекламација	600,00 мкд
Подигање готовина на банкомати на Халк Банка	2,50 % мин 150,00 мкд
Подигање готовина на банкомати на други банки	3,0% мин. 200,00 мкд
Подигање готовина на шалтерите на Банката	3,0% мин. 200,00 мкд
Подигање готовина на шалтерите на други банки	3,0% мин. 200,00 мкд
Годишна членарина на основна картичка	3.000,00 мкд
Годишна членарина на дополнителна картичка	1.500,00 мкд
За направен годишен промет од мин 150.000,00 мкд	Без членарина
Надомест за издавање на фактура	Без надомест
Надомест за опомена	100,00 мкд
Блокирање на картичка по барање на клиент преку хелп 24,емаил или писмено	Без надомест
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку хелп24, емаил или писмено	200,00 мкд
Промена на кредитен лимит	300,00 мкд
Сетирање на пин	Без надомест
Промена на пин на шалтер	50,00 мкд
Износ на кредитен лимит	Врз основа на кредитни политики